

## ДОПОЛНУВАЊЕ НА БАРАЊЕ ЗА А-ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА

ИНСТАЛАЦИЈА: ПОДЗЕМНА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА  
МИНЕРАЛНА СУРОВИНА ОЛОВО-ЦИНКОВА РУДА И  
ПРОИЗВОДСТВО НА ОЛОВО ЦИНКОВИ КОНЦЕНТРАТИ

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ ПРОБИШТИП-ПОДРУЖНИЦА РУДНИК  
„ТОРАНИЦА“ КРИВА ПАЛАНКА



Јануари, 2018 год.

## 1. ВОВЕД

„БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница „Рудник Тораница“ – Крива Паланка (во понатамошниот текст Инсталација), врши дејности за подземна експлоатација на минерална суровина, олово-цинкова руда и производство на олово и цинков концентрат.

Во согласност со Уредбата за определување на инсталациите, за кои се издава интегрирана еколошка дозвола, односно дозвола за усогласување со оперативен план и временскиот распоред за поднесување барање за дозвола за усогласување со оперативен план („Службен весник на Република Македонија“ бр. 89/05), во Инсталацијата се изведуваат активности кои припаѓаат во Прилог I и Прилог II. Поконкретно, активностите за производството на олово и цинкови концентрати припаѓаат во **Прилог I, Точка 2.** Производство и преработка на метали, **2.5. Инсталации а)** за производство на обоени метали од руда, концентрати или секундарни суровини со металуршки, хемиски или со електролитски процеси, активностите за депонирање на хидројаловината влегуваат во **Прилог I, Точка 5. Постапување со отпадот, 5.6.** Инсталации за управување со отпад од рудници, додека подземната експлоатација на минералната суровина припаѓа во **Прилог II, Точка 3. Индустрија на минерали, 3.2** Инсталации за ископ, дробење, мелење, сеење, загревање на минерални суровини, доколку не се опфатени во Прилог I од оваа Уредба.

Врз основа на горенаведеното, Инсталацијата, подготви Барање за добивање А-Интегрирана еколошка дозвола за Инсталацијата „Рудник Тораница“, Крива Паланка за работата на целата Инсталација. Барањето за добивање А-Интегрирана еколошка дозвола за Инсталацијата беше доставено до Министерството за животна средина и просторно планирање, Сектор за индустриско загадување и управување со ризик на 11.11.2016 година, уп1-11/3 бр. 762/2016, додека комплетната и изменета документација беше доставена на 21.03.2017 година.

Врз основа на доставениот допис од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање, Предмет-Заклучок (уп1-11/3 бр.762/2016 од 04.05.2017) со кој се бара дополнување на Барањето, на 09.06.2017 „БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница „Рудник Тораница“-Крива Паланка достави дополнување на Барањето за добивање на А-Интегрирана еколошка дозвола.

Во периодот од доставеното Дополнување на Барањето во јуни 2017 до крајот на 2017 година, во Инсталацијата настанаа одредени промени и нови состојби, поради што „БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип - Подружница „Рудник Тораница“ - Крива Паланка изготви ново Дополнување на Барањето за добивање на А-Интегрирана еколошка дозвола, со цел навремено да го информира Надлежниот орган (МЖСПП) за сите промени и ново настанати состојби, кои треба да се земат предвид при подготовката и издавањето на А-Интегрираната еколошка дозвола.

Дополнувањето на Барањето за добивање А-Интегрирана еколошка дозвола ги вклучува настанатите промени во однос на раководната структура, бројот и видот на возила и рудничка механизација, подобрување на системот за филтрирање на

концентрати на Zn и Pb (финални производи), подобрување на системот за третман на милта од пречистителна станица за третман на санитарни отпадни води, како и промени во однос на начинот на преточување на нафтата од подземниот резервоар.

Исто така, Дополнувањето содржи информации за сопственоста на објектите на локацијата Флотација, одржување на трансформаторската станица и исполнување на условите за постапување со хемикалии во магацинскиот простор на локацијата Флотација, како и изменета Предлог Програма за подобрување итн.

Настанатите промени се прикажани подолу, посебно за секое поглавје.

### **ПОГЛАВЈЕ I-ИНФОРМАЦИИ ЗА ОПЕРАТОРОТ/БАРАТЕЛОТ**

До септември 2017 година со Инсталацијата управуваше Кирил Пендев (овластено лице) на Друштвото. Од 13.09.2017 година за управител на Друштвото е назначен Гоце Мојсоски.

Настанатите промени во раководната структура се наведени во следната табела и истите може да се потврдат во приложената Тековна состојба и Извод од централен регистар.

#### **I.1 ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ**

Име на компанијата <sup>1</sup>	Друштво за производство и трговија „БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип
Правен статус	ДООЕЛ
Сопственост на компанијата	„Минстрој Холдинг“ АД Ул. „Д-р Г.М. Димитров“ бр. 57, Софија, Столична
Адреса на седиштето	Ул. Јаким Стојковски бр. 2, Пробиштип
Поштенска адреса (доколку е различна од погоре споменатата)	Ул. Населено место без уличен систем Костур, Крива Паланка
Матичен број на компанијата <sup>2</sup>	7117612 Подброј 7117612/2
Шифра на основната дејност според НКД	07.29 Вадење на други руди на обоени метали
SNAP код <sup>3</sup>	0303
NOSE код <sup>4</sup>	104,12
Број на вработени	370
Овластен претставник	
Име и Презиме	Гоце Мојсоски
Единствен матичен број	2503975450049
Функција во компанијата	Управител - менаџер

<sup>1</sup> Како што е регистрирана во Централен регистар на РМ, важечка на денот на апликацијата

<sup>2</sup> Копија од регистрацијата треба да се вклучи во Додатокот I.1

<sup>3</sup> Selected nomenclature for sources of air pollution, дадено во Анекс 1 од Додатокот од Упатството за подготовка на образецот за А-Дозвола за усогласување со А-интегрирана еколошка дозвола (во понатамошниот текст: Упатство)

<sup>4</sup> Nomenclature for sources of emission, дадено во Анекс 1 од Упатството

Телефон	070 200 049
Факс	/
е-маил	mojsoski@bulmak2016.com.mk



Деловоден број: 35020170020822

ЦЕНТРАЛНИОТ РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, преку регистраторот Павлинка Голешки, постапувајќи по пријавата за упис на промена на управител и запишување на Одлука за измена на актот бр.01-2168/1 од 14.08.2017 година на Друштво за производство и трговија БУЛМАК 2016 ДООЕЛ Пробиштип, со примена на чл. 30, 39 и 41 од Законот за едношалтерскиот систем и за водење на трговскиот регистар и регистар на други правни лица (Сл.весник на РМ бр.84/05, 13/07, 150/07, 140/08, 17/11, 53/11, 70/2013,115/14, 97/15, 192/15, 53/16) и чл.234 и 253 од Законот за трговските друштва (Сл.весник на РМ бр.28/04, 84/05, 25/07, 42/2010, 48/2010, 17/2011, 24/2011, 166/2012, 70/2013,119/13,120/13,187/2013, 38/14, 41/14, 138/14,88/15, 192/15,6/16,30/16,61/16 ), го донесе следното:

## РЕШЕНИЕ

ЕМБС:	7117612
-------	---------

## Деловодник

Прием на пријавата:	11.09.2017
Вид на упис:	Упис на промена
Одобрвање на пријавата:	13.09.2017
Деловоден број:	35020170020822
Начин на доставување:	електронски

Целосен назив на Субјектот на Упис:	Друштво за производство и трговија БУЛМАК 2016 ДООЕЛ Пробиштип
Акт:	Изјава : Пречистен текст од 14.08.2017 година

## Видови на промени

Промена на овластено лице / орган на управување
---

## Овластувања

## Овластени лица

<i>Податокот е избришан.</i>	
ЕМБГ/ЕМБС:	645350525
Име:	<b>КИРИЛ ПЕНДЕВ</b>
Адреса:	Ул. Д-Р ХРИСТО ТАТАРЧЕВ Бр.17/1-1 БЛАГОЕВГРАД БЛАГОЕВГРАД
Држава:	БУГАРИЈА
Овластувања:	Управител - менаџер
Ограничувања:	Управител со ограничувања во внатрешниот и надворешниот промет. 1. Нема право без изречно писмено одобрение од единствениот содружник да склучува договори и правни дела и да потпишува секаков вид на документи, како и спогодби, чијшто паричен износ изнесува над 50 000 евра. 2. Задолжително е потребна претходна писмена согласност од единствениот содружник за склучување на договори и зделки односно учество или прекинување на учеството во друштвото во други друштвач стекнување и отуѓување/продажба, замена, дар и секакво друго дејствие на распределба на недвижен имот и стварни права врз истите, давање под хипотека на имотот на друштвоточ стекнување или отуѓување / продажба, замена, дар и друго дејствие за распределба на ДМА и/или други средства, склучување на договори за закуп или изнајмување на имот, машини или опрема кредити, заеми, гаранции, давање под залог, обезбедување на гаранции или колатерали, преземање на долг, замена на долг, новација, ослободување, одложување или разрочување на задолжувања, преземање на менични обврски / ефекти / и преземање на гаранција за тие ефекти, издадени од



Дополнување на Барање за А-Интегрирана еколошка дозвола

	трети лицач склучување на секаков вид на договори и зделки, кои не се во делокругот на вообичаената дејност на друштвото префрлање или давање на користење на целото трговско претпријатие стекнување и обезбедување на лиценци ополномоштување на прокуристи и/или трговски полномошници.
<b>Управител</b>	
<b>ЕМБГ/ЕМБС:</b>	2503975450049
<b>Име:</b>	<b>ГОЦЕ МОЈСОСКИ</b>
<b>Адреса:</b>	Ул. БУЛЕВАР ВИДОЕ СМИЛЕВСКИ БАТО Бр.10/1-13 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ АЕРОДРОМ
<b>Овластувања:</b>	Управител - менаџер
<b>Ограничувања:</b>	1. Нема право без изречно писмено одобрение од единствениот содружник да склучува договори и правни дела и да потпишува секаков вид на документи, како и спогодби, чијшто паричен износ изнесува над 50 000 евра. 2. Задолжително е потребна претходна писмена согласност од единствениот содружник за склучување на договори и зделки односно учество или прекинување на учеството во друштвото во други друштва; стекнување и отуѓување/продажба, замена, дар и секакво друго дејствие на распределба на недвижен имот и стварни права врз истите, давање под хипотека на имотот на друштвото; стекнување или отуѓување / продажба, замена, дар и друго дејствие за распределба на ДМА и/или други средства, склучување на договори за закуп или изнајмување на имот, машини или опрема; кредити, заеми, гаранции, давање под залог, обезбедување на гаранции или колатерали, преземање на долг, замена на долг, новација, ослободување, одложување или разрочување на задолжувања, преземање на менични обврски / ефекти / и преземање на гаранција за тие ефекти, издадени од трети лица; склучување на секаков вид на договори и зделки, кои не се во делокругот на вообичаената дејност на друштвото; префрлање или давање на користење на целото трговско претпријатие; стекнување и обезбедување на лиценци; ополномоштување на прокуристи и/или трговски полномошници. 3. Потписите на Управителите на Друштвото се врзани. Сите документи кои ќе ги потпишува Управителот во име и за сметка на Друштвото ќе мора да го содржат потписот и на двајцата Управители односно и на г. Гоце Мојсоски и на г. Илија Горанов Илиев.
<b>ЕМБГ/ЕМБС:</b>	382023820
<b>Име:</b>	<b>ИЛИЈА ГОРАНОВ ИЛИЕВ</b>
<b>Адреса:</b>	Ул. жк. ДРУЖБА Бр.159/Б-312 СОФИЈА СТОЛИЧНА
<b>Држава:</b>	БУГАРИЈА
<b>Овластувања:</b>	Управител - менаџер
<b>Ограничувања:</b>	1. Нема право без изречно писмено одобрение од единствениот содружник да склучува договори и правни дела и да потпишува секаков вид на документи, како и спогодби, чијшто паричен износ изнесува над 50 000 евра. 2. Задолжително е потребна претходна писмена согласност од единствениот содружник за склучување на договори и зделки односно учество или прекинување на учеството во друштвото во други друштва; стекнување и отуѓување/продажба, замена, дар и секакво друго дејствие на распределба на недвижен имот и стварни права врз истите, давање под хипотека на имотот на друштвото; стекнување или отуѓување / продажба, замена, дар и друго дејствие за распределба на ДМА и/или други средства, склучување на договори за закуп или изнајмување на имот, машини или опрема; кредити, заеми, гаранции, давање под залог, обезбедување на гаранции или колатерали, преземање на долг, замена на долг, новација, ослободување, одложување или разрочување на задолжувања, преземање на менични обврски / ефекти / и преземање на гаранција за тие ефекти, издадени од трети лица; склучување на секаков вид на договори и зделки, кои не се во делокругот на вообичаената дејност на друштвото; префрлање или давање на користење на целото трговско претпријатие; стекнување и обезбедување на лиценци; ополномоштување на прокуристи и/или трговски полномошници. 3. Потписите на Управителите на Друштвото се врзани. Сите документи кои ќе ги потпишува Управителот во име и за сметка на Друштвото ќе мора да го содржат потписот и на двајцата Управители односно и на г. Гоце Мојсоски и на г. Илија Горанов Илиев.



1. Жалбата не го одлага извршувањето на решението, согласно чл. 41 од Законот за едношалтерскиот систем и за водење на трговскиот регистар и регистар на други правни лица (Сл. весник на РМ 84/05, 13/07, 150/07, 140/08, 17/11, 53/11 и 70/13).

2. Решено во Централен регистар на Република Македонија на ден 13.09.2017 година.

3. Упатство за правно средство:

Против ова решение може да се изјави жалба во рок од 8 дена од денот на приемот на решението до Комисијата за жалби преку Централниот Регистар на Република Македонија, Регионална регистрациона канцеларија On-line локална канцеларија.

Датум и време на прием

\_\_\_\_\_



По овластување на  
регистраторот:  
Ана Трајчева

Потпис и печат

\_\_\_\_\_

13.09.2017

### ТЕКОВНА СОСТОЈБА

<b>ЕМБС:</b>	<b>7117612</b>
--------------	----------------

<b>Целосен назив на Субјектот на Упис:</b>	Друштво за производство и трговија БУЛМАК 2016 ДООЕЛ Пробиштип
<b>Кратко име:</b>	БУЛМАК 2016 ДООЕЛ Пробиштип
<b>Седиште:</b>	Ул. ЈАКИМ СТОЈКОВСКИ Бр.2 ПРОБИШТИП ПРОБИШТИП
<b>Вид на субјект на упис:</b>	ДООЕЛ
<b>Акт:</b>	Изјава : Пречистен текст од 14.08.2017 година
<b>Датум на основање:</b>	04.04.2016
<b>Времетраење:</b>	Неограничено
<b>*Вид на сопственост:</b>	Приватна сопственост
<b>Единствен даночен број:</b>	4058016524207
<b>Потекло на капиталот:</b>	Странски
<b>Големина на субјектот:</b>	мал
<b>Организационен облик:</b>	05.4 - дооел
<b>Надлежен регистар:</b>	Трговски Регистар
<b>Деловен статус:</b>	Активен

#### Основна главнина

<b>Паричен влог EUR:</b>	5.000,00
<b>Непаричен влог EUR:</b>	0,00
<b>Уплатен дел EUR:</b>	5.000,00
<b>Вкупно основна главнина EUR:</b>	5.000,00

#### Сопственици

<b>ЕМБГ/ЕМБС:</b>	831493848
<b>Име:</b>	<b>МИНСТРОЈ ХОЛДИНГ АД</b>
<b>Адреса:</b>	Ул. Д-р Г.М. ДИМИТРОВ Бр.57 СОФИЈА СТОЛИЧНА
<b>Држава:</b>	БУГАРИЈА
<b>Тип на сопственик:</b>	Основач/сопственик / Основач
<b>Паричен влог EUR:</b>	5.000,00
<b>Непаричен влог EUR:</b>	0,00
<b>Уплатен дел EUR:</b>	5.000,00
<b>Вкупен влог EUR:</b>	5.000,00
<b>КОНТАКТ:</b>	
<b>E-mail:</b>	office@minstroy.com

#### Дејности

<b>Приоритетна дејност/ Главна приходна шифра:</b>	07.29	Вадење на други руди на обоени метали
<b>ОПШТА КЛАУЗУЛА ЗА БИЗНИС</b>		
<b>Евидентирани се дејности во надворешниот промет</b>		

#### Овластувања

##### Управител

<b>ЕМБГ/ЕМБС:</b>	2503975450049
<b>Име:</b>	<b>ГОЦЕ МОЈСОСКИ</b>
<b>Адреса:</b>	Ул. БУЛЕВАР ВИДОЕ СМИЛЕВСКИ БАТО Бр.10/1-13 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ АЕРОДРОМ
<b>Овластувања:</b>	Управител - менаџер
<b>Ограничувања:</b>	1. Нема право без изречно писмено одобрение од единствениот содружник да



	<p>склучува договори и правни дела и да потпишува секаков вид на документи, како и спогодби, чијшто паричен износ изнесува над 50 000 евра.</p> <p>2. Задолжително е потребна претходна писмена согласност од единствениот содружник за склучување на договори и зделки односно учество или прекинување на учеството во друштвото во други друштва; стекнување и отуѓување/продажба, замена, дар и секако друго дејствие на распределба на недвижен имот и стварни права врз истите, давање под хипотека на имотот на друштвото; стекнување или отуѓување / продажба, замена, дар и друго дејствие за распределба на ДМА и/или други средства, склучување на договори за закуп или изнајмување на имот, машини или опрема; кредити, заеми, гаранции, давање под залог, обезбедување на гаранции или колатерали, преземање на долг, замена на долг, новација, ослободување, одложување или разрочување на задолжувања, преземање на менични обврски / ефекти / и преземање на гаранција за тие ефекти, издадени од трети лица; склучување на секаков вид на договори и зделки, кои не се во делокругот на вообичаената дејност на друштвото; префрлање или давање на користење на целото трговско претпријатие; стекнување и обезбедување на лиценци; ополномоштување на прокуристи и/или трговски полномошници.</p> <p>3. Потписите на Управителите на Друштвото се врзани. Сите документи кои ќе ги потпишува Управителот во име и за сметка на Друштвото ќе мора да го содржат потписот и на двајцата Управители односно и на г. Гоце Мојсоски и на г. Илија Горанов Илиев.</p>
<b>ЕМБГ/ЕМБС:</b>	382023820
<b>Име:</b>	<b>ИЛИЈА ГОРАНОВ ИЛИЕВ</b>
<b>Адреса:</b>	Ул. жк. ДРУЖБА Бр.159/Б-312 СОФИЈА СТОЛИЧНА
<b>Држава:</b>	БУГАРИЈА
<b>Овластувања:</b>	Управител - менаџер
<b>Ограничувања:</b>	<p>1. Нема право без изречно писмено одобрение од единствениот содружник да склучува договори и правни дела и да потпишува секаков вид на документи, како и спогодби, чијшто паричен износ изнесува над 50 000 евра.</p> <p>2. Задолжително е потребна претходна писмена согласност од единствениот содружник за склучување на договори и зделки односно учество или прекинување на учеството во друштвото во други друштва; стекнување и отуѓување/продажба, замена, дар и секако друго дејствие на распределба на недвижен имот и стварни права врз истите, давање под хипотека на имотот на друштвото; стекнување или отуѓување / продажба, замена, дар и друго дејствие за распределба на ДМА и/или други средства, склучување на договори за закуп или изнајмување на имот, машини или опрема; кредити, заеми, гаранции, давање под залог, обезбедување на гаранции или колатерали, преземање на долг, замена на долг, новација, ослободување, одложување или разрочување на задолжувања, преземање на менични обврски / ефекти / и преземање на гаранција за тие ефекти, издадени од трети лица; склучување на секаков вид на договори и зделки, кои не се во делокругот на вообичаената дејност на друштвото; префрлање или давање на користење на целото трговско претпријатие; стекнување и обезбедување на лиценци; ополномоштување на прокуристи и/или трговски полномошници.</p> <p>3. Потписите на Управителите на Друштвото се врзани. Сите документи кои ќе ги потпишува Управителот во име и за сметка на Друштвото ќе мора да го содржат потписот и на двајцата Управители односно и на г. Гоце Мојсоски и на г. Илија Горанов Илиев.</p>

Подружници	
<b>Подброј:</b>	7117612/1
<b>Назив:</b>	<b>Друштво за производство и трговија БУЛМАК 2016 ДООЕЛ Пробиштип - Подружница рудник Злетово Пробиштип</b>
<b>Тип:</b>	Подружница
<b>Адреса:</b>	Ул. ЈАКИМ СТОЈКОВСКИ Бр.2 ПРОБИШТИП ПРОБИШТИП
<b>Приоритетна дејност/ Главна приходна шифра</b>	07.29 Вадење на други руди на обоени метали
Овластени лица на подружницата	
<b>ЕМБГ/ЕМБС:</b>	1312979494004
<b>Име:</b>	<b>ДИМИТАР СТЕФАНОВСКИ</b>
<b>Адреса:</b>	Ул. 8-МИ СЕПТЕМВРИ Бр.9-6 ПРОБИШТИП ПРОБИШТИП
<b>Овластувања:</b>	Раководител



<b>Ограничувања:</b>	<p>Ќе биде одговорен за имотот на Друштвото кој се наоѓа во подружницата.                  Ќе биде целосно одговорен за примена на мерките за безбедност и заштита при работа на работниците кои ќе работат во рамките на рудникот Злетово, согласно важечките закони, подзаконски акти и интерни акти на работодавачот.                  Ќе биде одговорен за спроведување на сите одлуки на Друштвото за производство и трговија БУЛМАК 2016 ДООЕЛ Пробиштип.                  Одговорното лице нема да биде овластен потписник на банкарските сметки на Друштвото и истото нема овластување за располагање со имотот и паричните средства на Друштвото без писмена одлука донесена од овластените лица на Друштвото.</p>
----------------------	---

<b>Подброј:</b>	7117612/2
<b>Назив:</b>	<b>Друштво за производство и трговија БУЛМАК 2016 ДООЕЛ Пробиштип - Подружница рудник Тораница Крива Паланка</b>
<b>Тип:</b>	Подружница
<b>Адреса:</b>	Ул. НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ КОСТУР КРИВА ПАЛАНКА
<b>Приоритетна дејност/ Главна приходна шифра</b>	07.29 Вадење на други руди на обоени метали

**Овластени лица на подружницата**

<b>ЕМБГ/ЕМБС:</b>	1709959494021
<b>Име:</b>	<b>РАДЕ СТАНКОВСКИ</b>
<b>Адреса:</b>	Ул. СВ.ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ Бр.162/2-7 КРИВА ПАЛАНКА КРИВА ПАЛАНКА
<b>Овластувања:</b>	Раководител
<b>Ограничувања:</b>	<p>Ќе биде одговорен за имотот на Друштвото кој се наоѓа во подружницата.                  Ќе биде целосно одговорен за примена на мерките за безбедност и заштита при работа на работниците кои ќе работат во рамките на рудникот Тораница, согласно важечките закони, подзаконски акти и интерни акти на работодавачот.                  Ќе биде одговорен за спроведување на сите одлуки на Друштвото за производство и трговија БУЛМАК 2016 ДООЕЛ Пробиштип.                  Одговорното лице нема да биде овластен потписник на банкарските сметки на Друштвото и истото нема овластување за располагање со имотот и паричните средства на Друштвото без писмена одлука донесена од овластените лица на Друштвото.</p>

**Дополнителни Информации**

<b>КОНТАКТ:</b>	
<b>E-mail:</b>	office@bulmak2016.com.mk

\*Видот на сопственоста се определува врз основа на својството на основачот/содружникот /сопственикот и служи исклучиво за статистички цели на Државниот завод за статистика на Република Македонија.



По овластување на  
регистраторот:  
Ана Трајчева  
Потпис и печат



### **I.1.2 Сопственост на објекти**

Објектите на локацијата Флотација се во сопственост на „БУЛМАК 2016“, што се потврдува со имотниот лист бр. 253, КО Костур, издаден од Агенцијата за катастар на недвижности од 05.09.2017, и истиот е прикажан во продолжение.

Дополнување на Барање за А-интегрирана еколошка дозвола

Одделение за катастар на недвижности Крива паланка

Нотар Зафир Каро Каџе-Зафиров Скопје

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ  
1105-4913/2017 од 05.09.2017 16:23:08

Податоци за сертификатот на АРН на Р. Македонија  
Издаден на: Electronic Signer  
Издавач: KIBS Certificate Services CA  
Сервиски број: ао 35 24 7с  
Валиден до: 13.10.2017  
Датум и час на потпишување: 05.09.2017 ао 16:23:19  
Документот е дигитално потпишан и е правно валиден



ИМОТЕН ЛИСТ број: 253 ПРЕПИС  
Катастарска општина: КОСТУР

ЛИСТ А: ПОДАТОЦИ ЗА НОСИТЕЛОТ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ							
Бр. на пред. по кој е извршено запишување	ЕМБГ / ЕМБС	Име и презиме / Назив	Адреса / Седиште	Дел на недвижност	Правен основ на запишување	Бр. на пред. по кој е извршено запишување	Датум и час на запишување
1	7117612	ДРИШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ТРГОВИЈА БУЛМАК 2016 ДООЕЛ ПРОБИШТИП	ЈАКИМ СТОЈКОВСКИ 2, ПРОБИШТИП	1/1	Решение Ст.бр.40/15 од 28.09.2016 год. од ОСНОВЕН СУД ШТИП.	1112-754/2017	14.08.2017 13:56:51

ЛИСТ В: ПОДАТОЦИ ЗА ЗГРАДИ, ПОСЕБНИ ДЕЛОВИ ОД ЗГРАДИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ И ЗА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ																
Број на катастарска парцела	Адреса (улица и куќен број на зграда)	Вид на зградата/објект	Мета на врз. зграда/обј.	Намена на вр. прекинана при конверзија на податоцие од стариот ел.систем	Влез/Кат/Број на посебен/заеднички дел од зграда			Намена на посебен/заеднички дел од зграда	Внатрешна површина в во м2	Отворена површина в во м2	Волумен во м3	Сопственост / сопственост / заедничка сопственост	Право преземено при конверзија на податоцие од стариот ел.систем	Бр. на евид. лист	Бр. на пред. по кој е извршено запишување	Датум и час на запишување
					Влез	Кат	Број									
1326	0	КОСТУР	1	Г1-1	001	К 1	000	ДП	354			СОПСТВЕНОСТ			1112-754/2017	14.08.2017 13:56:51
1326	0	КОСТУР	1	Г1-1	001	ПР	000	ДП	232			СОПСТВЕНОСТ			1112-754/2017	14.08.2017 13:56:51
1326	0	КОСТУР	10	Г1-1	001	К 1	000	П	243			СОПСТВЕНОСТ			1112-755/2017	31.08.2017 11:07:24
1326	0	КОСТУР	10	Г1-1	002	ПР	000	П	257			СОПСТВЕНОСТ			1112-755/2017	31.08.2017 11:07:24
1326	0	КОСТУР	11	Г1-1	001	ПР	000	П	171			СОПСТВЕНОСТ			1112-755/2017	31.08.2017 11:07:24
1326	0	КОСТУР	12	Г1-1	001	ПР	000	П	90			СОПСТВЕНОСТ			1112-755/2017	31.08.2017 11:07:24
1326	0	КОСТУР	13	Г1-1	001	К 2	000	П	178			СОПСТВЕНОСТ			1112-755/2017	31.08.2017 11:07:24
1326	0	КОСТУР	13	Г1-1	002	К 1	000	П	455			СОПСТВЕНОСТ			1112-755/2017	31.08.2017 11:07:24
1326	0	КОСТУР	14	Г1-1	001	ПР	000	П	917			СОПСТВЕНОСТ			1112-755/2017	31.08.2017 11:07:24
1326	0	КОСТУР	15	А5-4	001	ПР	000	П	6			СОПСТВЕНОСТ			1112-755/2017	31.08.2017 11:07:24
1326	0	КОСТУР	2	Г1-1	001	К 1	000	П	700			СОПСТВЕНОСТ			1112-755/2017	31.08.2017 11:07:24
1326	0	КОСТУР	2	Г1-1	001	ПР	000	П	270			СОПСТВЕНОСТ			1112-755/2017	31.08.2017 11:07:24
1326	0	КОСТУР	3	Г1-1	001	ПР	000	П	787			СОПСТВЕНОСТ			1112-755/2017	31.08.2017 11:07:24
1326	0	КОСТУР	4	Г1-1	001	К 1	000	ДП	40			СОПСТВЕНОСТ			1112-754/2017	14.08.2017 13:56:51
1326	0	КОСТУР	4	Г1-1	001	ПР	000	ДП	844			СОПСТВЕНОСТ			1112-754/2017	14.08.2017 13:56:51
1326	0	КОСТУР	4	Г1-1	002	К 2	000	ДП	65			СОПСТВЕНОСТ			1112-754/2017	14.08.2017 13:56:51

Дополнување на Барање за А-Интегрирана еколошка дозвола

Одделение за катастар на недвижности Крива паланка

Нотар Зафир Киро Хаџи-Зафиров Скопје

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ  
1105-4913/2017 од 05.09.2017 16:23:08



ИМОТЕН ЛИСТ број: 253 ПРЕПИС  
Катастарска општина: КОСТУР

ЛИСТ В: ПОДАТОЦИ ЗА ЗГРАДИ, ПОСЕБНИ ДЕЛОВИ ОД ЗГРАДИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ И ЗА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ																
Број на катастарска парцела	Адреса (улица и куќен број на зграда)	Бр. на зградата/објект	Нам. на зр. и друге обј.	Намена на зр. преземено при конверзија на податоците од стариот ел.систем	Внес/Кат/Број на посебен/зеднички дел од зграда			Намена на посебен/зеднички дел од зграда	Внатрешна површина во м2	Отворена површина во м2	Волумен во м3	Сопственост / сопственост / зедничка сопственост	Право преземено при конверзија на податоците од стариот ел.систем	Бр. на евид. лист	Бр. на пред. по кој е извршено запишување	Датум и час на запишување
					Внес	Кат	Број									
1326	0	КОСТУР	5	Г1-1	001	ПР	000	П	47			СОПСТВЕНОСТ			1112-755/2017	31.08.2017 11:07:24
1326	0	КОСТУР	6	Г1-1	001	ПР	000	П	153			СОПСТВЕНОСТ			1112-755/2017	31.08.2017 11:07:24
1326	0	КОСТУР	7	Г1-1	001	ПР	000	П	343			СОПСТВЕНОСТ			1112-755/2017	31.08.2017 11:07:24
1326	0	КОСТУР	8	Г1-1	001	К 1	000	П	741			СОПСТВЕНОСТ			1112-755/2017	31.08.2017 11:07:24
1326	0	КОСТУР	8	Г1-1	001	ПР	000	П	350			СОПСТВЕНОСТ			1112-755/2017	31.08.2017 11:07:24
1326	0	КОСТУР	9	Г1-1	001	К 1	000	П	832			СОПСТВЕНОСТ			1112-755/2017	31.08.2017 11:07:24
1326	0	КОСТУР	9	Г1-1	001	К 4	000	П	1915			СОПСТВЕНОСТ			1112-755/2017	31.08.2017 11:07:24
1326	0	КОСТУР	9	Г1-1	001	К 7	000	П	574			СОПСТВЕНОСТ			1112-755/2017	31.08.2017 11:07:24
1326	0	КОСТУР	9	Г1-1	001	ПР	000	П	1399			СОПСТВЕНОСТ			1112-755/2017	31.08.2017 11:07:24
1326	0	КОСТУР	9	Г1-1	002	К 6	000	П	203			СОПСТВЕНОСТ			1112-755/2017	31.08.2017 11:07:24
1326	0	КОСТУР	9	Г1-1	003	К 5	000	П	778			СОПСТВЕНОСТ			1112-755/2017	31.08.2017 11:07:24
1326	0	КОСТУР	9	Г1-1	005	К 3	000	П	1134			СОПСТВЕНОСТ			1112-755/2017	31.08.2017 11:07:24
1326	0	КОСТУР	9	Г1-1	006	К 2	000	П	2771			СОПСТВЕНОСТ			1112-755/2017	31.08.2017 11:07:24

Легенда на внесени шифри и кратенки:	
Шифра	Опис
Г1-1	зградите и објектите за потребите на рудниците
А5-4	останати помошни објекти

Тип	Опис
Препис	Цела содржина од имотниот лист

www.katastar.gov.mk

страница 2 од 3



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ  
1105-4913/2017 од 05.09.2017 16:23:08



ИМОТЕН ЛИСТ број: 253 ПРЕПИС  
Катастарска општина: КОСТУР

Легенда на внесени шифри и кратенки:		Тип	Опис
Шифра	Опис	Препис	Цела содржина од имотниот лист
П	површина (преглед)		
ДП	договорна просторина		




Овластено лице:  
**Зафир Хаџизафиров**  
име и презиме, потпис

**ПОГЛАВЈЕ II-ОПИС НА ИНСТАЛАЦИЈАТА, НЕЈЗНИНТЕ ТЕХНИЧКИ ДЕЛОВИ И ДИРЕКТНО ПОВРЗАНИТЕ АКТИВНОСТИ**

• **Филтрирање на концентрати**

Во досегашното работење на Инсталацијата се вршеше филтрирање на концентратите од Zn и Pb, односно крајните производи од процесот на флотација, во вакуум диск (филтри тип DU 32). Со цел да се намали количината на влага во добиените концентрати, инсталирана е вакуум пумпа и филтер преса. Со поставување на вакуум пумпата и филтер пресата се постигнува производство на концентрати со подобар квалитет, односно намалена количина на влага. Исто така овој начин на филтрирање овозможува реупотреба на водата од процесот на филтрирање (филтрат), во процесот на згуснување.

Поконкретно, згуснувањето на концентратите најпрво се врши со помош на згуснувачи од типот C15. Оловниот и цинковиот концентрат во згусната состојба од згуснувачот со помош на пумпа се носат до филтер пресата (Филтер преса VPA – 10, која работи на принцип на компримиран воздух) каде се врши нивно филтрирање. Концентратот во филтер пресата подеднакво се распределува во 24 поединечни ламели. Откако пресата ќе го прими концентратот, автоматски се вклучува компримиран воздух за потиснување на водата од концентратот. По завршување на циклусот во времетраење од 6 минути, пресата автоматски се отвора и создадените погачи од концентрат преку шут (дел од пресата) паѓаат на транспортна трака. Со транспортната трака погачите се транспортираат во бункер за концентрати. По завршување на циклусот на потиснување започнува процес на испирање на филтер платната, со повторно притискање на сегментите со компримиран воздух. Целосен циклус на едно филтрирање трае околу 9 минути. Капацитетот на филтер пресата е 10 t/h на поединечен производ на концентрат. Филтратот од филтер пресата преку затворен транспортен систем се враќа назад во згуснувачот. На следната слика е прикажана технолошката шема на процесот на филтрирање.



Слика 1 Нов систем за филтрирање на концентрати на Рb и Zn



• **Управување со санитарни отпадни води**

Со цел да се обезбеди соодветен третман на милта генерирана од третманот на санитарните отпадни води во пречистителната станица (емшеров бунар), направена е доизградба на постојните полиња за сушење на мил, согласно техничката документација.

• **Рудничка механизација и опрема**

Во Инсталацијата е извршена набавка на нова рудничка механизација и опрема, која е прикажана во следната табела.

**Табела 1** Нова механизација и опрема пуштена во употреба во Инсталацијата

Ред. бр.	Вид на опрема	Прв технички преглед		Решение за ставање во употреба од Министерство за економија		Евидентен број
		Извршен од страна на	Дата	број	Издадено на	
2	Аку -Локо РАЛ - 8А № 2	Технички институт Македонија-Неготино		07-663/2	06.04.2017	RTO 00144 -POD
3	Рачен бушачки чекан SECOROC	Технички институт Македонија-Неготино		07-664/2	06.04.2017	RTO 00145 -POD
4	Рачен бушачки чекан SECOROC	Технички институт Македонија-Неготино		07-669/2	05.05.2017	RTO 00150 -POD
5	Утоварна лопата Vagner ST 3,5	Технички институт Македонија-Неготино		07-835/2	08.05.2017	RTO 00152 -POD
6	Машина за длабинско дупчење Дијамек	Технички институт Македонија-Неготино		07-840/2	08.05.2017	RTO 00153 -POD
7	Аку-Локо РАЛ-8А № 3	Технички институт Македонија-Неготино		07-836/2	08.05.2017	RTO 00154 -POD
8	Тролеј локомотива РКА-7,5 (МГУ)	Технички институт Македонија-Неготино		07-838/2	08.05.2017	RTO 00156 -POD
9	Бушачка машина Bomer	Технички институт Македонија-Неготино		07-879/2	09.05.2017	RTO 00158 -POD
10	Бушачка машина Aksera	Технички институт Македонија-Неготино		07-887/2	07.06.2017	RTO 00159 -POD
11	Тролеј локомотива 10 нова	Технички институт Македонија-Неготино		07-1050/2	19.06.2017	RTO 00160 -POD
12	Утоварна лопата Vagner ST 3,5	Технички институт Македонија-Неготино		07-1051/2	19.06.2017	RTO 00163 -POD
13	Бушачка машина PANTO (MONTABERT)	Технички институт Македонија-Неготино		07-1215/2	07.07.2017	RTO 00165 -POD
14	Патничко транспортно возило MINKA	Технички институт Македонија-Неготино		07-1132/2	07.07.2017	RTO 00167 -POD
15	Транспортно сервисно возило UNI 40	Технички институт Македонија-Неготино		07-1133/2	07.07.2017	RTO 00168 -POD
16	Рачен бушачки чекан SECOROC	Технички институт Македонија-Неготино		07-801/2	05.05.2017	RTO 00151 -POD !

17	Рачен бушачки чекан SECOROC	Технички институт Македонија-Неготино		07-665/2	05.05.2017	RTO 00146 -POD !
----	--------------------------------	--	--	----------	------------	---------------------

## **ПОГЛАВЈЕ V-РАКУВАЊЕ СО МАТЕРИЈАЛИ**


### **V1 - Ракување со сировини, меѓупроизводи и производи**

- **Ракување со нафтени деривати**

Во досегашното работење на Инсталацијата, нафтата складирана во подземната цистерна со помош на пумпа се преточуваше во метални буриња, кои понатаму се транспортира до крајниот потрошувач. Ваквиот начин на преточување резултираше со појава на несакани истекувања и загуби на нафта. Со цел да се надминат овие недостатоци, набавено е ново сервисно возило-мобилна цистерна (UNI 40) и истата е пуштена во употреба во јули, 2017. Сервисното возило директно се полни со нафта од пумпата и се носи до рудничката механизација во окната.

- **Ракување со хемикалии**

Во Инсталацијата се врши складирање и употреба на хемикалии, кои се користат во процесот на флотација. Во септември 2017 година, Инсталацијата „БУЛАМК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип, подружница рудник Тораница, доби одобрение за вршење дејност промет на големо со хемикалии во магацински простор (прикажано подолу). Во истото решение е наведено дека БУЛАМК 2016“ ДООЕЛ Пробиштип, подружница рудник Тораница поседува соодветен простор, кадар и опрема за вршење на дејноста.

  
Република Македонија  
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО  
Број УП1- 19-23  
21.09.2017 година  
Скопје

Министерството за здравство, врз основа на член 85 од Законот за хемикалии ("Службен весник на РМ" бр.145/10, 53/11, 164/13 и 116/15), постапувајќи по барањето бр. УП1 19- 23 од 10.08.2017 година на **БУЛМАК 2016 ПРОБИШТИП ПОДРУЖНИЦА РУДНИК ТОРАНИЦА** од С.Костур, донесе

**РЕШЕНИЕ**

На **БУЛМАК 2016 ПРОБИШТИП ПОДРУЖНИЦА РУДНИК ТОРАНИЦА** од С.Костур со седиште на ул. **РУДНИК ТОРАНИЦА** во С.Костур, му се издава одобрение за вршење на дејноста промет на голема со хемикалии, во магацинскиот простор на ул. **РУДНИК ТОРАНИЦА** во С.Костур. Одобрението за вршење на дејноста промет со хемикалии се издава за временски период од пет години сметано од денот на издавањето на решението.

**Образложение**

**БУЛМАК 2016 ПРОБИШТИП ПОДРУЖНИЦА РУДНИК ТОРАНИЦА** од С.Костур, до овој орган достави барање за отпочнување на вршење на дејноста, промет на голема со хемикалии во магацински простор на ул. **РУДНИК ТОРАНИЦА** од С.Костур. Согласно записник од Комисијата при Министерството за здравство се констатира дека во предложениот простор се исполнети условите по однос на просторот и опремата за вршење на дејноста промет на голема со хемикалии. Кон барањето е приложена и документација за соодветен стручен кадар: диплома по Хемиска Технологија Лупчо Младеновски. Врз основа на наведените факти и останата документација приложена кон барањето (уплатници, доказ за сопственост на имотот, решение од Централен регистар на Република Македонија, имотен лист од агенција за катастар на недвижности на РМ), а согласно членот 85 од Законот за хемикалии ("Службен весник на РМ" бр.145/10, 53/11, 164/13 и 116/15), како и одредбите од Правилникот за поблиските услови по однос на простор, опрема и кадар што треба да ги исполнуваат правните лица што вршат дејноста промет на голема со хемикалии ("Службен весник бр.132/08) се потврдува дека **БУЛМАК 2016 ПРОБИШТИП ПОДРУЖНИЦА РУДНИК ТОРАНИЦА** од С.Костур ги исполнува условите по однос на просторот, опремата и кадарот за вршење на дејноста промет на голема со хемикалии, поради што се донесе решение како во диспозитивот.

Учество за правно средство: Против ова решение може да се најави жалба пред Државната комисија за одлучување во утрона поставка и поставка од работен однос во втор степен во рок од 15 дена по денот на приемот на ова решение.

*Изготвил:*  
Роби Бајрам, советник инспектор

*Проверил:*  
Алфон Цемашки, советник инспектор

*Одобрил:*  
Раководител на сектор по хемикалии  
Светлана Лидија Стамк

**МИНИСТЕР**  
**Dr. Arben Taravari**



Доставено до:  
-подносителот на барањето,  
-архива

- **Одржување на трансформаторската станица**

Трансформаторската станица користи трансформаторско масло во кое содржината на ПХБ е во дозволените гранични вредности, односно е помала од 50 mg/kg. Ова се потврдува и со поставените зелени ознаки (налепници) на точно дефинираните места за нивно обележување, прикажани на следните слики.



**Слика 2** Зелени ознаки (налепници) на трансформаторската станица во Инсталацијата Одржувањето на трафостаницата поставена рамките на Инсталацијата го врши овластена надворешна компанија „Електроинвест“, што се потврдува и од приложената испратница и работните налози.



**ЕЛЕКТРОИНВЕСТ**

УЛ. МАРА МЕЖДУРЕЧКА 37А  
1000 - СКОПЈЕ, МАКЕДОНИЈА  
389 2 3222 023  
contact@elektroinvest-mk.com

Испратница бр. 3567-2016  
Дата Октомври 13, 2016  
Код на корисник

До Тораница  
Крива Паланка

Испратница бр. 3567-2016

ОПИС	ПРОИЗВОДИТЕЛ	ЗЕМЈА НА ПОТЕКЛО	Испратено со возило	Прилог	ПРОЕКТ
			23.09.2016 - СК 333 - ЈН		Добрево

КОЛИЧИНА	Пакување	ОПИС	ЕДИНЕЧНА ЦЕНА	ДДВ	ВКУПНО БЕЗ ДДВ
3x1000 литри	Контејнер	Трафо масло NYTRO Lyra X			
200 литри	Буре	Трафо масло NYTRO Lyra X			

Испратил  
Примил  
Електроинвест  
Александар Павловски



За Тораница  
Име и презиме

Дата 13.10.2016

Потпис



# ЕЛЕКТРОИНВЕСТ

РАБОТЕН НАЛОГ БР. 11-26/2016

**ЕЛЕКТРОИНВЕСТ**

ДАТУМ НА НАЛОГОТ	26.11.2016
ФАКТУРИРАЊЕ	БУЛ-МАК 2016
КАТЕГОРИЈА	СЕРВИС
НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ	ВИРМАНСКИ

ЗАДОЛЖИЛ	АНИТА МИТРЕВСКА
ОДОБРИЛ	АЛЕКСАНДАР ПАВЛОВСКИ

**ПОДАТОЦИ ЗА НАРАЧАТЕЛОТ**

ШИФРА НА ФИРМА	БУЛМАКМҚД
НАЗИВ НА ФИРМА	БУЛМАК2016
АДРЕСА	ЈАКИМ КРЧОВСКИ 26
КОНТАКТ ЛИЦЕ	РАДЕ СТОИЛКОВСКИ

ЗАДОЛЖЕН	АЛЕКСАНДАР ПАВЛОВСКИ
ЛИЦА ИЗВЕДУВАЧИ	Дејан Стефаноски

**РАБОТНА ЗАДАЧА И МЕСТО НА ИЗВЕДУВАЊЕ**

Да се обезбеди дополнително напојување со агрегат во рудник Тораница и рудник Добреово како подрна на ВАЛФРИГО Косово при сервис и филтрирање на трансформаторите.

**ДА СЕ ПРЕЗЕМАТ СИТЕ ЗАШТИТНИ МЕРКИ ЗА РАБОТА ВО ВИСОКОНАПОНСКИ ОБЈЕКТИ**

Не се потребни посени безбедносни мерки

**ВРЕМЕ НА ЗАПОЧНУВАЊЕ И ЗАВРШУВАЊЕ**

ДАТУМ НА ЗАПОЧНУВАЊЕ	26.11.2016
ВРЕМЕ НА ОТПОЧНУВАЊЕ	
ДАТУМ НА ЗАВРШУВАЊЕ	
ВРЕМЕ НА ЗАВРШУВАЊЕ	

РАБОТНО ВРЕМЕ	
ВРЕМЕ ПОСЛЕ 22:00	
НОКНО ВРЕМЕ	
ВКУПНО ВРЕМЕ	

*Филтрирање на масло, замена на бурница од бурница во резервоар. Од резервоар во трансформатор од 1000кВ со маслена обработка на масло во резервоар на резервоар во бурница (14 бурница) филтрирање, добри работи и слично на цимент. Напомена на нарачателот: 5.87 т. Сообраќајен знак на заштитеност се и отстранување од сајтиште на маслото.*

НАЛОГОДАВАЧ  
АНИТА МИТРЕВСКА

СКОПЈЕ  
26.11.2016



ИЗВРШИТЕЛ  
ЗАДОЛЖЕНО ЛИЦЕ

Дејан Стефаноски

НАРАЧАТЕЛ  
БУЛ МАК 2016

ПОТПИС  
ИМЕ ПРЕЗИМЕ И ДАТА

*Раде Стоилковски*  
26.11.2016

*За Булмак*



# ЕЛЕКТРОИНВЕСТ

РАБОТЕН НАЛОГ БР. 09-29/2016

## ЕЛЕКТРОИНВЕСТ

ДАТУМ НА НАЛОГОТ	23.11.2016
ФАКТУРИРАЊЕ	БУЛ-МАК 2016
КАТЕГОРИЈА	СЕРВИС ТРАНСФОРМАТОР
НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ	ВИРМАНСКИ

ЗАДОЛЖИЛ	АНИТА МИТРЕВСКА
ОДОБРИЛ	АЛЕКСАНДАР ПАВЛОВСКИ

## ПОДАТОЦИ ЗА НАРАЧАТЕЛОТ

ШИФРА НА ФИРМА	БУЛМАКМКД
НАЗИВ НА ФИРМА	БУЛМАК2016
АДРЕСА	ЈАКИМ КРЧОВСКИ 26
КОНТАКТ ЛИЦЕ	РАДЕ СТОИЛКОВСКИ

ЗАДОЛЖЕН	АЛЕКСАНДАР ПАВЛОВСКИ
ЛИЦА ИЗВЕДУВАЧИ	ВАЛ ФРИГО КОСОВО

## РАБОТНА ЗАДАЧА И МЕСТО НА ИЗВЕДУВАЊЕ

Да се изврши промена на трансформаторско масло во трансформатор во рудник Тораница и старото масло да се исфилтрира и обработи за понатамошно користење од страна на инвеститорот. На трансформаторот да се промени силика гел и да се санираат некој дихтонзи доколку е потребно.

Напомена: Работата ја извршува ВАЛФИГО ПЕЧ – Косово лица кој ќе ги извршуваат работите Муамед Татари и Албион Албани и Егзон Јусуфи. Привремен увоз по царинска декларација 4430 од 23.11.2016

Одговорен Есад Татари

## ДА СЕ ПРЕЗЕМАТ СИТЕ ЗАШТИТНИ МЕРКИ ЗА РАБОТА ВО ВИСОКОНАПОНСКИ ОБЈЕКТИ

Да се обезбедат доведен и одводен раставувач на 35kv и 6kv и да се заклучат со катанц бр. 101, бр. 102, бр. \_\_\_\_\_, бр. \_\_\_\_\_ од кој клучевите ги има Есад Татари.

Останатите безбедносни мерки, заземнување, одвојување ги обезбедува Раде Стоилковски

## ВРЕМЕ НА ЗАПОЧНУВАЊЕ И ЗАВРШУВАЊЕ

ДАТУМ НА ЗАПОЧНУВАЊЕ	23.11.2016
ВРЕМЕ НА ОТПОЧНУВАЊЕ	
ДАТУМ НА ЗАВРШУВАЊЕ	ДО постигање на резултат
ВРЕМЕ НА ЗАВРШУВАЊЕ	

РАБОТНО ВРЕМЕ	
ВРЕМЕ ПОСЛЕ 22:00	
НОЌНО ВРЕМЕ	
ВКУПНО ВРЕМЕ	

## ИЗВЕШТАЈ ЗА СРАБОТЕНОТО

## НАПОМЕНА НА НАРАЧАТЕЛОТ

НАЛОГОДАВАЧ  
АНИТА МИТРЕВСКА

СКОПЈЕ  
23.11.2016



ИЗВРШИТЕЛ  
ЗАДОЛЖЕНО ЛИЦЕ  
N.P.T.

ЕСАД ТАТАРИ



НАРАЧАТЕЛ  
БУЛ МАК 2016

ПОТПИС  
ИМЕ ПРЕЗИМЕ И ДАТА

РАДЕ СТОИЛКОВСКИ



**ЕЛЕКТРОИНВЕСТ**

УЛ. МАРА МЕЖДУРЕЧКА 37А  
1000 - СКОПЈЕ, МАКЕДОНИЈА  
389 2 3222 023  
contact@elektroinvest-mk.com

Понуда  
Дата на понуда  
Дата на испратница Декември, 11.2017

До: **Бул Мак 2016**  
Погон: Рудник Тораница **Испратница бр. 0515-10/2017**  
Крива Паланка

ОПИС	ПРОИЗВОДИТЕЛ	ЗЕМЈА НА ПОТЕКЛО	Испратено со возило	Прилог	ПРОЕКТ
					Тораница

КОЛИЧИНА	ПАКУВАЊЕ	ОПИС	ЦЕНА	ВКУПНО
	50 парчиња	Акумулатор GNB Exide Classic OPzS, tip 2V 20PzS 100, 2V/125 Ah		
	2 парчиња	Клеми за врзување на батерии		
	2 парчиња	Рек сталажа за акумулатори		

ЕЛЕКТРОИНВЕСТ  
Македонска република  
Испратил  
Електроинвест  
Александар Павловски

*р. Стоилковски*

ПРИМИЛ  
Рудник Тораница  
Раде Стоилковски  
11.12.2017  
Потпис



# ELEKTROINVEST

ТРАНСПОРТЕН ЛИСТ ЗА ТРАНСПОРТ НА СТОКИ ВО  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Испракач – продавач <b>Електроинвест ДООЕЛ Скопје</b>		1а. Изворен документ Фактура/Испратница Бр. 0515-10 и 11/2017 Од. 11.12.2017		
2. Купувач <b>БУЛМАК 2016</b> Рудник Тораница – Крива Паланка		2а. Примач <b>БУЛМАК 2016</b> Рудник Тораница – Крива Паланка		
3. Превозник Сопствен превоз <b>Електроинвест ДООЕЛ</b>				
4. Регистрска ознака на возило SK 7264 AM <b>Volkswagen Crafter</b> Сопственост <b>Електроинвест ДООЕЛ Скопје</b>		5. Место/Дата на утовар Електроинвест ДООЕЛ Скопје 6. Место/Дата на истовар <b>БУЛМАК2016 –Рудник Тораница</b> <b>Крива Паланка 11.12.2017</b>		
7. Податоци за стоката <b>Среднонапонски прекинувачи</b>		7а. Вкупна тежина бруто 680		
Кат.Број	Опис	Ед.Мера	Количина	Бруто тежина
	OPzS Батерии	Палета	2	590
	Кабли 320метри – 4 парчиња	Парче	4	90
8. Дополнителни забелешки/ограничувања за превозникот				
9. Дополнителни инструкции при превозот				
10. Стоката/добрата ги презема <i>Радослав Стојанов</i>				
11. Потпис на испракач Дата 11.12.2017	12. Потпис на транспортер Дата 11.12.2017	13. Потпис на примач Дата 11.12.2017		

Сериски број 0514-8/2017

Документот е составен во три примероци по еден за секоја од страните наведени во истиот



# ЕЛЕКТРОИНВЕСТ

РАБОТЕН НАЛОГ БР. 0512-25/2017

## ЕЛЕКТРОИНВЕСТ

ДАТУМ НА НАЛОГОТ	11.12.2017
ФАКТУРИРАЊЕ	БУЛ-МАК 2016
КАТЕГОРИЈА	
НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ	Вирмански

ЗАДОЛЖИЛ	Анита Митревска
ОДОБРИЛ	Александар Павловски

## ПОДАТОЦИ ЗА НАРАЧАТЕЛОТ

ШИФРА НА ФИРМА	МКДБУЛМАК2016
НАЗИВ НА ФИРМА	МКДБУЛМАК2016
АДРЕСА	Рудник - Тораница
КОНТАКТ ЛИЦЕ	Раде Стоилковски

ЗАДОЛЖЕН	Александар Павловски
ЛИЦА ИЗВЕДУВАЧИ	Александар Павловски, Димитар Жабев

## РАБОТНА ЗАДАЧА И МЕСТО НА ИЗВЕДУВАЊЕ

Инсталација на OPzS батерија

Катанец број \_\_\_\_\_ Катанец број \_\_\_\_\_ Катанец број \_\_\_\_\_

Катанец број \_\_\_\_\_ Катанец број \_\_\_\_\_ Катанец број \_\_\_\_\_

## ПРЕЗЕМЕНИ ЗАШТИТНИ МЕРКИ ЗА РАБОТА ВО ВИСОКОНАПОНСКИ ОБЈЕКТИ

Исклучено  Раставено  Заземнето  Поставени изолациони плочи  Иститано

## ВРЕМЕ НА ЗАПОЧНУВАЊЕ И ЗАВРШУВАЊЕ

ДАТУМ НА ЗАПОЧНУВАЊЕ	11.12.2017
ВРЕМЕ НА ЗАПОЧНУВАЊЕ	15:00
ДАТУМ НА ЗАВРШУВАЊЕ	11.12.2017
ВРЕМЕ НА ЗАВРШУВАЊЕ	15:25

Лице манипулатор	Боби Митревски
Овалстено лице	Раде Стоилковски
Визуелна проверка пред пуштање под напон	Раде Стоилковски Боби Митревски

## ИЗВЕШТАЈ ЗА СРАБОТЕНОТО

Инсталација на OPzS батерија во ТР на Булевар 2016 Тораница

## НАПОМЕНА НА НАРАЧАТЕЛОТ



НАЛОГОДАВАЧ

СКОПЈЕ

ИЗВРШИТЕЛ

НАРАЧАТЕЛ

ПОТПИС  
ИМЕ ПРЕЗИМЕ И ДАТА

## **V2 - Опис на управувањето со цврст и течен отпад во Инсталацијата**

Во табела бр. V.2.2. од доставеното барање е наведено дека отпадот од пречистителната станица со шифра 19 08 05, односно исушената мил од полињата за сушење ќе се предава на заинтересирани купувачи на ѓубрива.

Операторот на Инсталацијата одлучи овој вид отпад да се користи за ремедијација и затревување на косините на централното одлагалиште на рудничка јаловина.

## **ПОГЛАВЈЕ XI – ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ**

Како резултат на тековните активности кои се изведуваат во Инсталацијата, Операторот предлага изменета Предлог Програма со која ќе се постигне подобрување на состојбите во Инсталацијата, а истовремено и заштита на животната средина.

**Табела 1** Предлог програма за подобрување

	Активност	Цена на чинење во евра	Време на реализација на активноста
1.	Изработка на урбанистичка документација за хидројаловиштето	10 000 ЕУР	Декември, 2019
2.	Репарација на постојните системи за отпашување и вентилирање во погонот дробење и сеене, со цел намалување на емисиите во амбиентниот воздух	Не може да се одреди	Јуни, 2018
3.	Контрола на ефикасноста на работата на котловската постројка	2 000 ЕУР	Април 2018
4.	Обезбедување и имплементација на техничко решение за подобрување на квалитетот на третираните санитарни отпадни води од пречистителна станица од аспект на микробиолошки параметри	5 000 ЕУР	Декември, 2018
5.	а Подготовка на техничка документација за интегрирана употреба на водите (собирање, употреба и третман на водите)	50 000 ЕУР	Декември, 2018
	б Имплементација на мерките кои ќе произлезат од техничката документација за интегрирана употреба на водите	Не може да се одреди	Декември, 2020
6.	Покривање на маслозафакачите, поставени кај машинска зграда и пред платото на машинска зграда	1000 ЕУР	Април, 2018
7.	а Комплетирање на техничка документација за поставување централно одлагалиште за рудничка јаловина (на предвидената локација), со цел да се спречи разнесување на рудничката јаловина и истекување на закиселени раствори	500 ЕУР	Јуни, 2018
	б Изградба на централно одлагалиште за рудничка јаловина во согласност со предвиденото техничко решение	Не може да се одреди	Декември, 2018
	в Стабилизација и укрутување на косините на кипите од рудничка јаловина на поткоп 1 (односно намалување на нагибот од 70% на 50%)	Не може да се одреди	Декември, 2018
8.	Подготовка на План за затворање на Инсталацијата, ремедијација и управување со резидуи	7000 ЕУР	18 месеци по издавање на Дозволата

Дополнување на Барање за А-Интегрирана еколошка дозвола

9.		Изработка на План за заштита од пожари и експлозии	2000 ЕУР	3 месеци по издавање на Дозволата
10.	a	Комплетирање на целокупната техничка документација за надградба на хидројаловиштето до кота 1000 m, заштита и подобрување на работата на хидројаловиштето	50 000 ЕУР	Декември, 2018
	б	Имплементација на предложените мерки, согласно временската рамка предвидена во техничката документација	Не може да се предвиди	Април, 2018-континуирано
<b>Вкупно 10 активности</b>				

## XI ИЗЈАВА

Со оваа изјава поднесувам барање за дозвола/ревидирана дозвола, во согласност со одредбите на Законот за животната средина и прописите усвоени за таа цел.

Потврдувам дека информациите дадени во ова барање се вистинити, точни и комплетни.

Немам никаква забелешка на одредбите на Министерството за животна средина и просторно планирање или на локалните власти за копирање на барањето или на неговите делови за потребите на друго лице.

Потпишано од: \_\_\_\_\_ Датум: 15.01.2018  
(во име на организацијата)

Име на потписникот: Гоце Мојсоски



Позиција во организацијата: Управител - менаџер